



Упатство за работење

Daikin собен клима уред



CTXM15R2V1B
CTXM15R5V1B

FTXM20R2V1B
FTXM20R5V1B
FTXM25R2V1B
FTXM25R5V1B
FTXM35R2V1B
FTXM35R5V1B
FTXM42R2V1B
FTXM42R5V1B
FTXM50R2V1B
FTXM60R2V1B
FTXM71R2V1B

Упатство за работење
Daikin собен клима уред

македонски

Содржина

1	За документацијата	2
1.1	За овој документ	2
2	Безбедносни упатства за корисник	3
2.1	Општо	3
2.2	Упатства за безбедно работење	3
3	За системот	5
3.1	Внатрешна единица	5
3.1.1	Екран на внатрешна единица	5
3.2	За корисничкиот интерфејс	6
3.2.1	Компоненти: Кориснички интерфејс	6
4	Пред работење	6
4.1	Да ги ставите батериите	6
4.2	Да монтирате држач за кориснички интерфејс	6
4.3	Да го поставите часовникот	7
4.4	Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица	7
4.5	Да го вклучите електричното напојување	7
5	Работење	7
5.1	Опсег на работење	7
5.2	Режим на работење и поставена температура	7
5.2.1	Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата	8
5.3	Стапка на проток на воздух	8
5.3.1	Да ја прилагодите стапката на проток на воздух	8
5.4	Насока на проток на воздух	8
5.4.1	Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух	8
5.4.2	Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух	9
5.4.3	Да користите 3-D насока на проток на воздух	9
5.5	Комфорен проток на воздух и работење на Интелигентно око	9
5.5.1	Операција Комфорен проток на воздух	9
5.5.2	Операција Интелигентно око	9
5.5.3	Да почнете/запрете операција Комфор и Интелигентно око	9
5.6	Мокно работење	9
5.6.1	Да почнете/запрете Мокно работење	9
5.7	Еконо и тивко работење на надворешна единица	10
5.7.1	Еконо работење	10
5.7.2	Тивко работење на надворешна единица	10
5.7.3	За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица	10
5.8	Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	10
5.8.1	Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	10
5.9	Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	10
5.9.1	Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер	10
5.9.2	Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	11
5.9.3	Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер	11
5.10	Работење на неделен тајмер	11
5.10.1	Да поставите работење на Неделен тајмер	12
5.10.2	Да копираат резервации	12
5.10.3	Да потврдите резервации	13
5.10.4	Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер	13
5.10.5	Да избришете резервации	13
5.11	Безжично LAN поврзување	13
5.11.1	Предупредувања кога се користи безжичниот LAN	13

5.11.2	Да ја инсталирате апликацијата Daikin Residential Controller	13
5.11.3	Да поставите безжично поврзување	13

6	Штедење енергија и оптимално работење	15
7	Одржување и сервис	16
7.1	Преглед: Одржување и сервис	16
7.2	Да ја исчистите внатрешната единица и корисничкиот интерфејс	16
7.3	Да го исчистите предниот панел	17
7.4	Да го извадите предниот панел	17
7.5	Да ги исчистите филтрите за воздух	17
7.6	За да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот	17
7.7	Да го замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот	18
7.8	Повторно да го инсталирате предниот панел	18
8	Решавање проблеми	18
9	Фрлање	19

1 За документацијата

1.1 За овој документ

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
 - Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за работење:**
 - Брз водич за основно користење
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за корисник:**
 - Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
 - Формат: Дигитални датотеки на <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Оригиналната документација е напишана на англиски јазик. Сите други јазици се преводи.

2 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

2.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред не е наменет за користење од лица, вклучувајќи деца, со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или упатувани во врска со користењето на уредот од лице одговорно за нивната безбедност.

Деца треба да се под надзор да се осигура дека тие не играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување не смее да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот:

расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, на маслото и на другите делови мора да се изврши од овластен инсталатер и мора да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците мора да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии мора да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

2.2 Упатства за безбедно работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 10 cm.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не ја поправајте единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загорат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.

Исклучете ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.

НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги исклучиле сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го исклучиле осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Запрете го работењето и исклучете го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

3**За системот****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

**ВНИМАНИЕ**

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 10 cm.

**НАПОМЕНА**

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

3.1**Внатрешна единица****ВНИМАНИЕ**

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

**ИНФОРМАЦИИ**


Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не ја поправајте единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

**ИНФОРМАЦИИ**

Следниве слики се само примери и може да НЕ одговараат целосно на изгледот на вашиот систем.

3.1.1**Екран на внатрешна единица**

- a Приемник на сигнал за кориснички интерфејс
- b Ламбичка за операција
- c Ламбичка за тајмер
- d Ламбичка за интелигентно око
- e ON/OFF копче

4 Пред работење

Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако недостасува корисничкиот интерфејс, може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:

- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

- g Копче за комфорен проток на воздух и функционирање на интелигентно око
- h Копче Избери
- i Копче за часовник и за осветленост на екран на внатрешна единица
- j Копчиња за операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер
- k Копчиња за неделно работење на тајмер
- l Копче Flash Streamer (прочистување воздух)
- m Копче економично и тивко работење на надворешна единица
- n Копче Режим
- o Копче Моќно
- p Копче Вентилатор


3.2 За корисничкиот интерфејс

- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го корисничкиот интерфејс на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталатерот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на корисничкиот интерфејс активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатер.
- **Завеси.** Уверете се дека сигналот помеѓу единицата и корисничкиот интерфејс НЕ е блокиран од завеси или други предмети.

НАПОМЕНА

- НЕ испуштајте го корисничкиот интерфејс.
- НЕ дозволувајте корисничкиот интерфејс да се намокри.

3.2.1 Компоненти: Кориснички интерфејс




4 Пред работење

4.1 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.

- 1 Извадете го предниот капак.
- 2 Ставете ги двете батерии одеднаш.
- 3 Вратете го назад предниот капак.



ИНФОРМАЦИИ

- Слаба батерија се покажува со трепкање на LCD екранот.
- СЕКОГАШ менувајте ги двете батерии одеднаш.

4.2 Да монтирате држач за кориснички интерфејс




- 1 Изберете место каде сигналите доаѓаат до единицата.
- 2 Закачете го држачот со шрафови на ѕидот или на слична локација.
- 3 Ставете го корисничкиот интерфејс во држачот за кориснички интерфејс.

4.3 Да го поставите часовникот

Белешка: Ако времето НЕ е поставено, MON, ☉, и 0:00 трепка.

- 1 Притиснете ☉.


Резултат: MON и ☉ трепка



- 2 Притиснете или да поставите конкретен ден од неделата.

- 3 Притиснете ☉.

Резултат: ☉ трепка.




- 4 Притиснете или да поставите точно време.

Белешка: Држењето притиснато на или нагло го зголемува или намалува поставувањето на времето.

- 5 Притиснете ☉.

Резултат: Поставувањето е завршено. . трепка.



4.4 Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица

- 1 Држете го притиснато ☉ најмалку 2 секунди секогаш кога треба да го смените поставувањето.

Резултат: Осветленоста ќе се менува по ред: висока, ниска, исклучена.

4.5 Да го вклучите електричното напојување

- 1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

Резултат: Капакот на внатрешната единица ќе се отвори и затвори за да ја постави референтната положба.

5 Работење

5.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

Во комбинација со надворешна единица RZAG		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	-20~-52°C DB	-20~-24°C DB -21~-18°C WB
Внатрешна температура	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

Во комбинација со надворешни единици: RXM71R, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	-10~-46°C DB	-15~-24°C DB -15~-18°C WB
Внатрешна температура	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

Во комбинација со други надворешни единици		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	-10~-50°C DB	-20~-24°C DB -21~-18°C WB
Внатрешна температура	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

5.2 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја згреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греење или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата

Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.



ИНФОРМАЦИИ

Режими на работење: **ладење, сушење и автоматски** НЕ се достапни за верзијата на производот **само греење**.

Поставување	Опис
Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греење ако е потребно.
Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
Греење	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.

5 Работење

Поставување	Опис
Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греење на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.
- **Операција одмрзнување.** При операција на греење, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греење. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

5.2.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата



ON: Единицата работи.

: Режим на работење = Автоматски

: Режим на работење = Сушење

: Режим на работење = Ладење

: Режим на работење = Греење

: Режим на работење = Само вентилатор

: Ја покажува поставената температура.

- 1 Притиснете еднаш или повеќе пати да го изберете режимот на работење.

Резултат: Режимот ќе биде поставен како што следи:



- 2 Притиснете да започне работењето.

Резултат: **ON** и избраниот режим се прикажуваат на LCD.

- 3 Притиснете или еднаш или повеќе пати да ја намалите или зголемите температурата.

Операција ладење	Операција греење	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Белешка: Кога користите режим **сушење** или **само вентилатор**, не може да ја прилагодувате температурата.

- 4 Притиснете да запре работењето.

Резултат: **ON** исчезнува од LCD. Ламбичката за работење се исклучува.

5.3 Стапка на проток на воздух

- 1 Притиснете да изберете:



5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "1" до "5"

	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "1", бучавата од единицата ќе биде намалена.



ИНФОРМАЦИИ

- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на ладење или греење, вентилаторот ќе престане да работи.
- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.

5.3.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

- 1 Притиснете да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:



5.4 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот (нишање или фиксна положба). Тоа го прави со движење на хоризонталните лопатки (подвижни капаци) или вертикалните лопатки (отвори за воздух).

Поставување	Насока на проток на воздух
Вертикално автоматско нишање	Се движи нагоре и надолу.
Хоризонтално автоматско нишање	Се движи од страна до страна.
3-D насока на проток на воздух	Се движи наизменично нагоре и надолу и од страна до страна
[—]	Останува во фиксна положба.



ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

Подвижниот опсег на подвижниот капак се разликува според режимот на работење. Подвижниот капак ќе запре на горната положба кога стапката на проток на воздух се менува на ниска во текот на поставувањето на нишање нагоре и надолу.

5.4.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух

- 1 Притиснете .

Резултат: се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

- 2 Да користите фиксна положба, притиснете кога подвижните капаци ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат: исчезнува од LCD. Подвижните капаци ќе престанат да се движат.

5.4.2 Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух

- 1 Притиснете .

Резултат:  се појавува на LCD. Отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

- 2 Да користите фиксна положба, притиснете  кога отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD. Отворите за воздух ќе престанат да се движат.

ИНФОРМАЦИИ

Кога единицата е инсталирана во аголот на просторијата, насоката на отворите за воздух треба да е свртена настрана од сидот. Ефикасноста ќе опадне ако сид го блокира воздухот.

5.4.3 Да користите 3-D насока на проток на воздух

- 1 Притиснете  и .

Резултат:  и  се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) и отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

- 2 Да користите фиксна положба, притиснете  и  кога подвижните капаци и отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  и  исчезнува од LCD. Подвижните капаци и отворите за воздух ќе престанат да се движат.


5.5 Комфорен проток на воздух и работење на Интелигентно око

Може одделно да ги користите операциите Комфор и Интелигентно око, или да ги комбинирате.

5.5.1 Операција Комфорен проток на воздух

Оваа операција може да се користи во режим на работење **греење** или **ладење**. Тоа ќе обезбеди комфорен провев кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето. Системот автоматски ја поставува фиксната положба за проток на воздух нагоре при режим на работење ладење и надолу при работен режим на работење греење.

Режим на работење ладење Режим на работење греење



ИНФОРМАЦИИ

Операциите Моќно и Комфорен проток на воздух НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција. Ако е избрано вертикално автоматско нишање, операцијата Комфорен проток на воздух ќе биде откажана.

5.5.2 Операција Интелигентно око

Системот открива движење во просторијата и автоматски ја прилагодува насоката на проток на воздух и температурата со цел да се избегне директен контакт со луѓе. Ако не се открие движење за 20 минути, системот се префрла во работење со заштеда на енергија:

За сензорот Интелигентно око



НАПОМЕНА

- НЕ удирајте го и не притискајте го сензорот Интелигентно око. Тоа може да предизвика дефект.
- НЕ ставајте големи предмети во близина на сензорот Интелигентно око.



ИНФОРМАЦИИ

Поставената операција Моќно или Ноќно работење НЕ МОЖАТ да се користат во исто време со работењето на Интелигентно око. Се извршува последната избрана функција.

- **Чувствителност на откривање.** Се менува според локација, бројот на лица во просторијата, температуриот опсег и др.
- **Грешки при откривање.** Сензорот може по грешка да открие миленици, сончева светлина, движење на завеси и сл.

5.5.3 Да почнете/запрете операција Комфор и Интелигентно око

- 1 Притиснете  еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Работење
	Комфорен проток на воздух
	Интелигентно око
	Комфорен проток на воздух и Интелигентно око
—	Двете деактивирани

Белешка: Ако има луѓе блиску до предниот дел на внатрешната единица или ако има премногу луѓе, користете ги двете операции во исто време.

- 2 За да ја запрете операцијата, притиснете  додека двата симбола не исчезнат од LCD.

5.6 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој било режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.



ИНФОРМАЦИИ

Моќно работење НЕ МОЖЕ да се користи со Еконо, Комфорен проток на воздух, Интелигентно око и Тивко работење на надворешна единица. Се извршува последната избрана функција.

Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

5.6.1 Да почнете/запрете Моќно работење

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD. Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

- 2 Притиснете  да запре.

Резултат:  исчезнува од LCD.

5 Работење

Белешка: Моќно работење може да се постави само кога единицата работи. Ако притиснете , или ако го смените режимот на работење, операцијата ќе биде откажана;  исчезнува од LCD.

5.7 Еконо и тивко работење на надворешна единица

5.7.1 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.

ИНФОРМАЦИИ

- Моќното и Еконо работење НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брзината на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.

5.7.2 Тивко работење на надворешна единица

Користете Тивко работење на надворешна единица кога сакате да го намалите нивото на бучава на надворешната единица.
Пример: Ноќе.

ИНФОРМАЦИИ

- Моќно работење и Тивко работење на надворешна единица НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Оваа функција е достапна само при операциите Автоматски, Ладење и Греење.
- Тивко работење на надворешната единица ја ограничува брзината на вртење на компресорот. Ако брзината на вртење на компресорот е веќе ниска, операцијата Тивко работење на надворешната единица нема дополнително да ја намали брзината на вртење на компресорот.

5.7.3 За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица

- Притиснете  еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Еконо
	Тивко работење на надворешна единица
	Еконо и Тивко работење на надворешна единица
—	Двете деактивирани

- За да ја запрете операцијата, притиснете  додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Еконо работење може да се постави само кога единицата работи. Притискањето  ја откажува поставката и  исчезнува од LCD.

Белешка:  останува на LCD, дури и ако ја исклучите единицата со користење кориснички интерфејс или со прекинувачот ON/OFF на внатрешната единица.

5.8 Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Streamer генерира проток на електрони со голема брзина со висока оксидирачка моќност, намалувајќи ги лошите мириси. Заедно со деодорирачкиот филтер од титаниум апатит, сребрениот прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот и филтрите за воздух, оваа функција го прочистува воздухот во собата.

ИНФОРМАЦИИ

- Се генерираат електрони со голема брзина и излегуваат во внатрешноста на единицата да осигураат безбедно работење.
- Испуштањето на Streamer може да генерира звук на шиштење.
- Ако протокот на воздух стане слаб, испуштањето Streamer може привремено да запре за да се спречи миризбата на озон.

5.8.1 Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Предуслов: Уверете се дека единицата работи ( е прикажано на LCD на корисничкиот интерфејс).

- Притиснете .

Резултат:  се прикажува на LCD и воздухот во просторијата се прочистува кога единицата работи.

- За да запре операцијата, притиснете .

Резултат:  исчезнува од LCD и операцијата запира.

5.9 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.

ИНФОРМАЦИИ

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерии во корисничкиот интерфејс.

ИНФОРМАЦИИ

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.3 Да го поставите часовникот" [p. 7].

5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- Притиснете  да почне.

Резултат: **0:00** се прикажува на LCD и OFF трепка. ☺ и денот од неделата исчезнува од LCD.



2 Притиснете или да го смените поставувањето на времето.

3 Притиснете повторно.

Резултат: OFF и поставеното време се прикажуваат на LCD.

Резултат: Ламбичката за тајмер светнува.



ИНФОРМАЦИИ

Секогаш или е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

4 За да запре операцијата, притиснете .

Резултат: **0:00** и OFF исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува. ☺ и денот од неделата се прикажани на LCD.



ИНФОРМАЦИИ

Кога ќе го поставите тајмерот на ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО, поставувањето на времето се зачувува во меморијата. Меморијата ќе се ресетира кога ќе се заменат батериите на корисничкиот интерфејс.


Користење на режим ноќно поставување во комбинација со ИСКЛУЧЕН тајмер

Клима уредот автоматски го прилагодува поставувањето температура (0,5°C повисоко при ладење, 2,0°C пониско при греење) за да се спречи прекумерно ладење/греење и да се обезбеди удобна температура за спиење.

5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

1 Притиснете да почне.

Резултат: **6:00** се прикажува на LCD и ON трепка. ☺ и денот од неделата исчезнува од LCD.



2 Притиснете или да го смените поставувањето на времето.

3 Притиснете повторно.

Резултат: ON и поставеното време се прикажуваат на LCD. Ламбичката за тајмер светнува.



ИНФОРМАЦИИ

Секогаш или е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

4 За да запре операцијата, притиснете .

Резултат: **6:00** и ON исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува. ☺ и денот од неделата се прикажани на LCD.

5.9.3 Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [p 10] и "5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [p 11].

Резултат: OFF и ON се прикажуваат на LCD.

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека...	Работење
	6:00	единицата работи.	Запира во 7:00 и почнува во 14:00.
		единицата НЕ работи.	Почнува во 14:00.

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време НЕ се прикажува на LCD.

5.10 Работење на неделен тајмер

Со оваа операција, може да зачувате до 4 поставки за тајмер за секој ден од неделата.

Пример: Создадете различно поставување од понеделник до петок и различно поставување за викенди.

Ден од неделата	Пример за поставување
Понеделник	Направете до 4 поставувања.
Вторник~петок	Користете го режимот копирај ако поставувањата се исти како за понеделник.
Сабота	—
Недела	Направете до 4 поставувања.

• **Поставување ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО.** Овозможува закажување на режим на работење и поставување температура.

• **Поставување ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО.** Може да се постави само времето на исклучување за секој ден.

Белешка: Уверете се дека сте го насочиле корисничкиот интерфејс кон внатрешната единица и проверете за тон на примање кога го поставувате работењето на неделниот тајмер.



ИНФОРМАЦИИ

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.3 Да го поставите часовникот" [p 7].

ИНФОРМАЦИИ

- Неделниот тајмер и операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер има приоритет. Неделниот тајмер ќе биде во подготвеност, **WEEKLY** исчезнува од LCD. Кога ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер е завршено, Неделниот тајмер станува активен.
- Денот од неделата, режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер, време и температура (само за ВКЛУЧЕН тајмер) може да бидат поставени со неделниот тајмер. Другите поставки се базираат на претходното поставување ВКЛУЧЕН тајмер.

5.10.1 Да поставите работење на Неделен тајмер

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата и бројот на резервацијата.

- 3 Притиснете .

Резултат: Денот од неделата е поставен. **WEEKLY** и ON трепка.



- 4 Притиснете  или  да го изберете режимот.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Функција
ON	ВКЛУЧЕН тајмер
OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер
Празно	Брише резервација

- 5 Притиснете .

Резултат: Режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер е поставен. **WEEKLY** и времето трепка.



Белешка: Притиснете  да се вратите на претходниот екран. Ако е избрано празно, продолжете на чекор 9.

- 6 Притиснете  или  да го изберете времето. Времето може да се постави помеѓу 0:00~23:50 во интервали од 10 минути.

- 7 Притиснете .

Резултат: Времето е поставено и **WEEKLY** и температурата трепка.



Белешка: Притиснете  да се вратите на претходниот екран. Ако е избран ИСКЛУЧЕН тајмер, продолжете на чекор 9.

- 8 Притиснете  или  да ја изберете посакуваната температура.

Белешка: Поставената температура за неделниот тајмер се прикажува само кога се поставува режимот на неделниот тајмер.

ИНФОРМАЦИИ

Температура може да се постави помеѓу 10~32°C на корисничкиот интерфејс, сепак:

- при режим на ладење и автоматско работење, единицата ќе работи на минимум 18°C дури и ако е поставена на 10~17°C;
- при режим на греење и автоматско работење, единицата ќе работи на максимум 30°C дури и ако е поставена на 31~32°C.

- 9 Притиснете .

Резултат: Температурата и времето се поставени за ВКЛУЧЕН тајмер. Времето се поставува за ИСКЛУЧЕН тајмер. Ламбичката за тајмер свети портокалово.

Резултат: Ќе се појави нов екран за резервација.

- 10 Повторете ја претходната постапка да поставите друга резервација или притиснете  да го завршите поставувањето.

Резултат: **WEEKLY** се прикажува на LCD.

Белешка: Резервација може да биде копирана со истите поставувања на друг ден. Погледнете ["5.10.2 Да копирате резервации"](#) [p. 12].

5.10.2 Да копирате резервации


Резервација може да се копира на друг ден. Ќе биде копирана целосната резервација за избраниот ден од неделата.

- 1 Притиснете .

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за копирање.

- 3 Притиснете .


Резултат: Ќе биде копирана резервација за избраниот ден од неделата.



- 4 Притиснете  или  да го изберете одредишниот ден.

- 5 Притиснете .

Резултат: Целосната резервација се копира на избраниот ден и ламбичката за тајмер свети портокалово.



Белешка: Да копирате на друг ден, повторете ја постапката.

- 6 Притиснете  да го завршите поставувањето.

Резултат: **WEEKLY** се прикажува на LCD.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација по копирањето, погледнете "5.10.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [► 12].

5.10.3 Да потврдите резервации

Може да потврдите ако сите резервации се поставени според вашите потреби.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата и бројот на резервација да се потврдат и проверете ги деталите на резервацијата.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација, погледнете "5.10.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [► 12].

- 3 Притиснете  да излезете од режимот на потврдување.

5.10.4 Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер

- 1 Да го деактивирате Неделниот тајмер, притиснете  додека  се прикажува на LCD.

Резултат:  исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува.

- 2 За да го активирате повторно Неделниот тајмер, притиснете  повторно.

Резултат: Ќе се користи последниот поставен режим на резервирање.

5.10.5 Да избришете резервации

Да избришете индивидуални резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да избришете поставување една резервација.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервација.

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Притиснете .

Резултат: , ON, и OFF трепка.

- 4 Притиснете  или  и изберете "празно".

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



- 5 Притиснете .

Резултат: Избраната резервација е избришана.

- 6 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да избришете резервација за секој ден од неделата

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите поставки за резервација за еден ден од неделата. Ова може да се користи во режим на потврдување или поставување.

- 1 Притиснете .

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Задржете  околу 5 секунди.

Резултат: Избришани се сите резервации за избраниот ден.

- 4 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да ги избришете сите резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите резервации за сите денови од неделата со еден потег. Оваа постапка НЕ МОЖЕ да се користи во режим на поставување.

- 1 Задржете  околу 5 секунди додека сте на стандардниот екран.

Резултат: Сите резервации ќе бидат избришани.

5.11 Безжично LAN поврзување

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Интернет линија и комуникациски уред као што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична LAN точка на пристап
- Инсталирана бесплатна апликација Daikin Residential Controller

5.11.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

5.11.2 Да ја инсталирате апликацијата Daikin Residential Controller

- 1 Отворете:
 - Google Play за уреди што користат Android.
 - App Store за уреди што користат iOS.
- 2 Пребарајте за Daikin Residential Controller.
- 3 Следете ги упатствата на екранот да инсталирате.

5.11.3 Да поставите безжично поврзување

Има две опции за поврзување на безжичниот адаптер со вашиот паметен уред.

- **Директно поврзете ја безжичната LAN со вашиот паметен уред.**

5 Работење

- Поврзете ја безжичната LAN на вашата домашна мрежа. Безжичната LAN ќе комуницира со вашиот паметен уред во домашната мрежа користејќи модем, пренасочувач или сличен уред.

За повеќе информации и ЧПП погледнете:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- Запрете го работењето пред да поставите безжично поврзување.
- Користете го корисничкиот интерфејс да изберете мени за поставување безжичен LAN.


Белешка: Секогаш насочувајте го корисничкиот интерфејс кон приемникот на сигнал на единицата кога работите со корисничкиот интерфејс.

Мени	Опис
1	Проверка на статус на поврзување
2	Поставување WPS поврзување
3	Поставување поврзување AP режим/RUN режим (SSID + KEY)
Я	Ресетирај на фабрички стандард
OFF	Безжична LAN ИСКЛУЧЕНА

Да потврдите статус на безжично LAN поврзување

- На мениот на почетниот екран, притиснете и задржете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.


Резултат: Се појавува SP (мени за поставување безжично поврзување).  трепка.



- Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат:  трепка.

- Проверете ги LED светлата за операција и тајмер на екранот на внатрешната единица.



a LED за операција
b LED за тајмер

Ако LED за операција...	...и LED за тајмер...	...тогаш безжичната LAN е...
трепка	трепка	не е поврзана
е исклучена	трепка во интервал од 0,5 секунда	работи и е подготвена да се поврзе на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.
е исклучена	трепка во интервал од 1 секунда	- поврзана на домашната мрежа преку SSID + KEY. - или - поврзана на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.

- Притиснете  да излезете од мениот.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да го поврзете безжичниот LAN на вашата домашна мрежа

Безжичниот адаптер може да биде поврзан на вашата домашна мрежа со користење на:


- Копчето **WPS** на пренасочувачот (ако има),
- Број на **SSID** и **KEY** кои се наоѓаат на единицата.

Да поврзете со користење на копчето WPS

- На мениот на почетниот екран, задржете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP мениот  трепка.

- Сменете на SP мени  со притискање  еднаш или  неколку пати.



- Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат:  трепка. LED за тајмерот трепка во интервал од 0,5 с и LED за операција е исклучена.

- Притиснете го копчето WPS на вашиот комуникациски уред (пр. пренасочувач) приближно 1 минута. Погледнете го упатството за вашиот комуникациски уред.

Резултат: Ако поврзувањето на вашиот комуникациски уред е успешно, LED за тајмерот трепка во интервал од 1,0 с и LED за операција е исклучена.

ИНФОРМАЦИИ

Ако поврзувањето со вашиот пренасочувач не е возможно, пробајте ја постапката "Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY" [p. 14].

- Притиснете  да излезете од мениот.


Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY

- На мениот на почетниот екран, задржете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP мениот  трепка.

- Сменете на SP мени  со притискање  двапати или  неколку пати.



- Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат:  трепка. LED за тајмер и LED за операција трепкаат наизменично.

- Отворете ја апликацијата Daikin Residential Controller на вашиот паметен уред и следете ги чекорите на екранот.

Резултат: Ако поврзувањето на вашиот паметен уред е успешно, LED за тајмерот трепка во интервал од 1,0 с и LED за операција е исклучена.

- Притиснете  да излезете од мениот.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да го ресетираме поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард


Ресетирајте го поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард во случај ако сакате да:

- го исклучите безжичниот LAN и комуникациски уред (пр. пренасочувач) или паметен уред,
- го повторите поставувањето ако поврзувањето било неуспешно.

- 1 На менито на почетниот екран, задржете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP менито  трепка.

- 2 Сменете на SP мени  со притискање  двапати или  неколку пати.



- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат:  трепка. LED светлата на операцијата и тајмерот трепкаат во исто време во интервал од 1 с. Поставувањето се ресетира на фабричкиот стандард.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.


Да го исклучите безжичното LAN поврзување

Ако сакате да ја исклучите функцијата безжично поврзување:

- 1 На менито на почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: Се појавува SP менито  трепка.

- 2 Сменете на SP мени  со притискање  еднаш или  неколку пати.



- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат:  трепка. LED светлата на операцијата и тајмерот трепкаат наизменично во интервал од 1 с. Комуникацијата е ИСКЛУЧЕНА.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

6 Штедење енергија и оптимално работење



ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

Следете ги следните предупредувања да осигурате правилно работење на системот.

- Спречете директна сончева светлина да навлезе во просторијата во текот на операција ладење со користење завеси или ролетни.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Проветрувајте често. Продолжената употреба бара посебно внимание за проветрување.
- Вратите и прозорците нека бидат затворени. Ако вратите и прозорците останат отворени, воздухот ќе излегува од просторијата предизвикувајќи намалување на ефектот на ладење или греење.
- Внимавајте да НЕ ладите или греее премногу. Да заштедите енергија, одржувајте го поставувањето температура на умерено ниво.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети во близина на влезот за воздух или излезот за воздух на единицата. Тоа може да предизвика мален ефект на греење/ладење или да го запре работењето.
- Исклучете го главниот прекинувач за напојување на единицата кога единицата НЕ се користи подолги временски периоди. Ако прекинувачот за електрично напојување е вклучен, единицата троши електрична енергија. Пред повторно да ја стартувате единицата, вклучете го прекинувачот за електрично напојување 6 часа пред работењето за да осигурате непречено работење.
- Може да се формира кондензација ако влажноста е над 80% или ако одводот се блокира.
- Прилагодете ја собната температура соодветно за удобно опкружување. Избегнувајте прекумерно греење или ладење. Имајте во предвид дека може да е потребно некое време за собната температура да ја достигне поставената температура. Размислете за користење на опциите за поставување тајмер.
- Прилагодете ја насоката на проток на воздух да избегнете собирање на ладен воздух на подот или топол воздух на таванот. (Нагоре во текот на операција на ладење или сушење кон таванот и надолу во тек на операција на греење.)
- Избегнувајте директен проток на воздух кон лицата во просторијата.

7 Одржување и сервис

- Работете со системот со препорачаниот температурен опсег (26~28°C за ладење и 20~24°C за греење) да заштедите енергија.

7 Одржување и сервис

7.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg] / 1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.

Исклучете ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.

НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги исклучиле сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.



ВНИМАНИЕ

НЕ допирајте ги ребрата на разменуваачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и корисничкиот интерфејс



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.




НАПОМЕНА

- НЕ користете бензин, бензен, разредавач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го исклучиле осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.


- 1 Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.3 Да го исчистите предниот панел

- 1 Чистете го предниот панел со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.4 Да го извадите предниот панел


- 1 Држете го предниот панел за јазичињата на панелот на двете страни и отворете го.



- 2 Извадете го предниот панел со лизгање налево или надесно и со влечење кон вас.

Резултат: Оската на предниот панел на 1 страна ќе се одвои.


- 3 Одвојте ја оската на предниот панел на другата страна на истиот начин.



a Оска на преден панел


7.5 Да ги исчистите филтрите за воздух

- 1 Гурнете го јазичето во средината на секој филтер за воздух, потоа повлечете го надолу.
- 2 Извлечете ги филтрите за воздух.



Белешка: (класа 50~71) Деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот МОРА да бидат извадени пред чистењето на филтерот за воздух.


- 3 Извадете ги деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот од сите 4 стеги.




a

a Стера

- 4 Измијте ги филтрите за воздух со вода или исчистете ги со правосмукалка.



- 5 Потопете ги во млека вода околу 10 до 15 минути.

**ИНФОРМАЦИИ**


- Ако правта НЕ излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млека вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.

7.6 За да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот**ИНФОРМАЦИИ**


Чистете го филтерот со вода секои 6 месеци.

- 1 Извадете:
 - за класа 15~42: сребрен прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот од јазичињата

8 Решавање проблеми




- за класа 50~71: деодорирачки филтер од титаниум апатит и сребрен филтер за прочистување алергени од воздухот од сите 4 стеги.



а Стера

- Отстранете ја правта од филтерот со правосмукалка.




- Потопете го филтерот во топла вода околу 10 до 15 минути.

Белешка: (класа 50~71) НЕ вадете го филтерот од рамката.

Класа 15~42

Класа 50~71



- По миењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот под сенка. НЕ цедете го филтерот кога ја отстранувате водата.

7.7 Да го замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и сребрениот филтер за прочистување алергени од воздухот





ИНФОРМАЦИИ

Менувајте го филтерот секои 3 години.

- Извадете го филтерот од јазичињата (класа 15~42) или рамката (класа 50~71) и заменете го филтерот со нов.

Класа 15~42

Класа 50~71



ИНФОРМАЦИИ


- НЕ фрлајте ја рамката на филтерот, туку користете ја повторно.
- Фрлете го стариот филтер како незапалив отпад.

За да нарачате деодорирачки филтер од титаниум апатит и сребрен филтер за прочистување алергени од воздухот, контактирајте го вашиот продавач.

Ставка	Број на дел
Деодорирачки филтер од титаниум - 1 сет	KAF970A46
Сребрен прочистувачки филтер за отстранување алергени од воздухот - 1 сет	KAF057A41

7.8 Повторно да го инсталирате предниот панел

- Прикачете го предниот панел. Порамнете ги оските со отворите и гурнете ги до крај.
- Полека затворете го предниот панел; притиснете на двете страни и во средината.



8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и исклучете го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ работи правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете го работењето.
Прекинувачот за работење НЕ работи добро.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Ламбичка за операција светка и вие може да ја проверите шифрата за грешка со корисничкиот интерфејс. За да се прикаже шифрата за грешка следете го референтното упатство за корисник.	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.



ИНФОРМАЦИИ

Погледнете го референтното упатство кое се наоѓа на <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> за повеќе совети за решавање проблеми.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација (можеби е наведен на гаранциската картичка).

9 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr